



Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр. 10 / 2018

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следната мерка:

<i>Код на мерката</i>	<i>Назив на мерка</i>	<i>Прифатливи трошоци</i>
2	Субвенционирање на каматна стапка	Помош во висина од 50% од каматната стапка на годишно ниво за период до 10 години

II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА

Право на користење на средства имаат следните субјекти:

<i>Субјекти</i>	<i>Мерка</i>
Корисници на помошта за субвенционирање на каматна стапка се физички и правни лица корисници на финансиски средства од инструментот за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија.	Мерка 2

III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Помошта е наменета за кредити кои имаат годишна каматна стапка во висина до 8% на годишно ниво, кои се исклучиво пласирани од банки и штедилници со дозвола за работа од Народната банка на Република Македонија за период до 10 години и тоа за инвестиции кои се финансирани од инструментот за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија (ИПАРД) и истите не се повисоки од 500.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија утврден на денот на склучувањето на договорот за кредит.

Помошта е во висина од 50% од висината на каматната стапка на годишно ниво. Висината на помошта може да биде и повисока од 50% во согласност со членот 94 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој.



IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА

Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на e-baranje.ipardpa.gov.mk

Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу 2 поединечни барања по различни мерки земајќи ги предвид и останатите мерки од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

Право на користење на финансиски помош ќе имаат корисници на финансиски средства од инструментот за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија (ИПАРД), кои потпишале договор после завршување на последниот јавен повик за субвенционирање на каматна стапка, односно после 25.12.2016 година.

Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени со:

- Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18, 100/18, 127/18, 172/18 и 193/18)
- Законот за земјоделство и рурален развој, член 98-а, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18),

Барателите на финансиска поддршка потребно е да креираат електронско барање за финансиска поддршка со соодветни податоци и да прикачат задолжителни електронски документи ((1)Договор за склучен кредит со банка или штедилница за инвестицијата финансирана од Инструментот за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија и (2)Детален амортизационен план кој е прилог на договорот за кредит)

- Барањата кои ги исполниле условите за користење на средства за мерката 2 ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на електронското барањето на e-baranje.ipardpa.gov.mk
- Барањата кои не се поднесени електронски нема да се разгледуваат.

V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА

Упатството за регистрација на барателите во системот за електронско поднесување на барање може да се превземе на почетната страна e-baranje.ipardpa.gov.mk. Упатството за корисници за поединечна мерка може да се превземе по започнување на креирање на барање за мерката.

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
Ул. 3-та Македонска бригада бр.20 (Зграда на Македонија Табак блок Ц)
1000 Скопје



VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Електронски пополнетото барање за финансиска поддршка потребно е да се превземе, испечати и потпише и заедно со целокупната пропратната документација да се достави до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во затворен коверт на кој на предната страна во горниот лев агол стои **Барање за финансиска поддршка и Архивскиот број на Барањето (1018-216-XXXX/1)**. Барањето може да се достави по пошта или лично во писарницата на Агенцијата.

Крајниот рок за доставување на барањата е 18.01.2019 година.

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса:

e-baranje@ipardpa.gov.mk и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk.

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти
Телефон **02 3097 - 460**, секој работен ден од 08.30 до 16.30 часот